

**РЕПЛЕК АД - СКОПЈЕ**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР  
И  
ПОСЕБНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА  
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА  
31 ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА**

**Скопје, март 2019**

**СОДРЖИНА**

Страна

**Извештај на независниот ревизор**

**1-2**

**Посебни финансиски извештаи**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Извештај за сеопфатна добивка       | 3    |
| Извештај за финансиска состојба     | 4    |
| Извештај за паричните текови        | 5    |
| Извештај за промените во главнината | 6-7  |
| Белешки кон финансиските извештаи   | 8-37 |

**Додатоци**

Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење

Додаток 2- Годишна сметка (Биланс на состојба, Биланс на успех и Извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3- Годишен Извештај за работење

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР  
ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ НА  
РЕПЛЕК АД - Скопје**

**Извештај за посебните финансиски извештаи**

Ние извршивме ревизија на приложените посебни финансиски извештаи на РЕПЛЕК АД – Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31 декември 2018 година, како и Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

*Одговорност на раководството за финансиските извештаи*

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

*Одговорност на ревизорот*

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен Весник на Република Македонија (79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на сèкупното презентирање на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)  
ДО  
АКЦИОНЕРИТЕ НА  
РЕПЛЕК АД - Скопје

*Мислење*

Според нашето мислење, посебните финансиски извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на РЕПЛЕК АД – Скопје заклучно со 31 декември 2018 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

**Извештај за други правни и регулативни барања**

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2018 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните посебни финансиски извештаи на РЕПЛЕК АД – Скопје за годината која завршува на 31 декември 2018 година.

Скопје, 08 март 2019 година

Овластен ревизор

Костадинка Китаноска

Управител и Овластен ревизор

Антонио Велјанов



**РЕПЛЕК АД - Скопје**  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува на 31 декември**

|   | <b>Белешка</b> | <b>2018<br/>(000) МКД</b> | <b>2017<br/>(000) МКД</b> |
|---|----------------|---------------------------|---------------------------|
| Приходи од продажба   | 8              | 53,614                    | 43,407                    |
| Останати оперативни приходи                                 | 9              | 15,241                    | 13,897                    |
| Промени во залихи на готови производи и производство во тек |                | -                         | -                         |
| Набавна вредност на продадени стоки                         |                | (46,038)                  | (31,314)                  |
| Употребени сировини и материјали                            | 10             | (6,464)                   | (6,937)                   |
| Трошоци за вработени  | 11             | (9,841)                   | (9,375)                   |
| Амортизација  | 17             | (303)                     | (305)                     |
| Останати оперативни расходи                                 | 12             | (9,235)                   | (7,577)                   |
| <b>ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)</b>                          |                | <b>(3,026)</b>            | <b>1,796</b>              |
| Приходи од финансирање                                      | 13             | 1,207                     | 871                       |
| Добивки од вложувања  | 14 и 18        | 83,208                    | 57,512                    |
| Расходи од финансирање                                      | 13             | (7)                       | (3)                       |
| <b>ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ</b>                             |                | <b>81,382</b>             | <b>60,176</b>             |
| Данок од добивка  | 15             | -                         | (390)                     |
| <b>НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ</b>                             |                | <b>81,382</b>             | <b>59,786</b>             |
| Останата сеопфатна добивка:                                 |                |                           |                           |
| Друга сеопфатна добивка                                     |                | -                         | -                         |
| <b>Вкупно останата сеопфатна добивка</b>                    |                | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |
| <b>ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ</b>                 |                | <b>81,382</b>             | <b>59,786</b>             |
| <b>Основна заработка по акција (Во МКД)</b>                 | <b>16</b>      | <b>3,140</b>              | <b>2,307</b>              |

Скопје, 28 февруари 2019 година

За Управен Одбор  
 Претседател  
 Иван Туцаров



**РЕПЛЕК АД - Скопје**  
**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА на ден 31 декември**

---

|   | Белешка | 2018<br>(000) МКД | 2017<br>(000) МКД |
|---|---------|-------------------|-------------------|
| <b>СРЕДСТВА</b>                           |         |                   |                   |
| <b>Нетековни средства</b>                 |         |                   |                   |
| Недвижности, постројки и опрема           | 17      | 142,374           | 141,439           |
| Вложувања во подружници                   | 18      | 1,052,444         | 1,052,444         |
| Вложувања во придружени друштва           | 18      | 138               | -                 |
| Вложувања во хартии од вредност           | 19      | 18                | 18                |
| Долгорочни депозити во банки              | 22      | 20,000            | 20,000            |
| <b>Вкупно нетековни средства</b>          |         | <b>1,214,974</b>  | <b>1,213,901</b>  |
| <b>Тековни средства</b>                   |         |                   |                   |
| Залихи                                    | 20      | 2,612             | 2,788             |
| Побарувања од купувачи и други побарувања | 21      | 28,713            | 41,553            |
| Побарувања за дадени позајмици            | 21      | -                 | -                 |
| Депозити во банки                         | 22      | -                 | -                 |
| Парични средства                          | 23      | 26,453            | 13,463            |
| <b>Вкупно тековни средства</b>            |         | <b>57,778</b>     | <b>57,804</b>     |
| <b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>                    |         | <b>1,272,752</b>  | <b>1,271,705</b>  |
| <b>ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>                 |         |                   |                   |
| <b>Главнина</b>                           |         |                   |                   |
| Акционерски капитал                       | 25      | 886,021           | 886,021           |
| Премии на издадени акции                  |         | -                 | -                 |
| Откупени сопствени акции (-)              |         | -                 | -                 |
| Законски резерви                          |         | 226,408           | 226,408           |
| Објективна вредност и останати резерви    | 24      | (28,350)          | (28,350)          |
| Акумулирана добивка (загуба)              |         | 143,531           | 180,579           |
| <b>Вкупно главнина</b>                    |         | <b>1,227,610</b>  | <b>1,264,658</b>  |
| <b>Нетековни обврски</b>                  |         |                   |                   |
| Долгорочни кредити кои носат камата       |         | -                 | -                 |
| <b>Вкупно нетековни обврски</b>           |         | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Тековни обврски</b>                    |         |                   |                   |
| Обврски спрема добавувачи и други обврски | 25      | 45,142            | 7,047             |
| Краткорочни кредити и позајмици           |         | -                 | -                 |
| <b>Вкупно тековни обврски</b>             |         | <b>45,142</b>     | <b>7,047</b>      |
| <b>Вкупно обврски</b>                     |         | <b>45,142</b>     | <b>7,047</b>      |
| <b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>          |         | <b>1,272,752</b>  | <b>1,271,705</b>  |

|  | Белеш.  | 2018<br>(000) МКД | 2017<br>(000) МКД |
|--|---------|-------------------|-------------------|
| <b>Парични текови од оперативни активности</b>           |         |                   |                   |
| <b>Добивка (загуба) пред оданочување</b>                 |         | <b>81,382</b>     | <b>60,176</b>     |
| <b>Усогласување за:</b>                                  |         |                   |                   |
| Амортизација на НПО                                      | 17      | 303               | 305               |
| Загуба од продажба/отпис на основни средства             |         | -                 | -                 |
| Приходи од отпис на обврски и друго                      |         | -                 | -                 |
| Расходи (приходи) од камати, нето                        | 13      | (1,204)           | (867)             |
| Добивки од вложувања во подружници                       | 14 и 18 | (83,208)          | (57,512)          |
| <b>Добивка (загуба) пред промени во обртни средства</b>  |         | <b>(2,727)</b>    | <b>2,102</b>      |
| Побарувања од продажба                                   |         | 12,968            | 51,434            |
| Останати тековни средства и АВР                          |         | 90                | (1,281)           |
| Залихи   |         | 176               | 957               |
| Обврски од добавувачи                                    |         | 37,099            | (265)             |
| Обврски за примени аванси                                |         | -                 | -                 |
| Останати тековни обврски и ПВР                           |         | 1,114             | 65                |
| <b>Нето пари употребени во работењето</b>                |         | <b>48,720</b>     | <b>53,012</b>     |
| Платена камата   |         | (3)               | -                 |
| Платен данок од добивка                                  |         | (336)             | (2,227)           |
| <b>Нето парични текови од оперативни активности</b>      |         | <b>48,381</b>     | <b>50,785</b>     |
| <b>Парични текови од вложувачки активности</b>           |         |                   |                   |
| Наплатени (дадени) позајмици                             |         | -                 | -                 |
| Нови вложувања во подружници и придружени друштва        |         | (138)             | (25,000)          |
| Примени дивиденди од подружници                          |         | 83,208            | 57,512            |
| Повлечени (дадени) депозити во банки                     |         | -                 | -                 |
| Примени камати   |         | 1,207             | 867               |
| Купување на недвижности, постројки и опрема (НПО)        | 17      | (1,238)           | (741)             |
| Приливи од продажби на НПО                               | 17      | -                 | 676               |
| <b>Нето парични текови од вложувачки активности</b>      |         | <b>83,039</b>     | <b>33,314</b>     |
| <b>Парични текови од финансиски активности</b>           |         |                   |                   |
| Искористени (отплатени) кредити                          |         | -                 | -                 |
| Продадени сопствени акции                                |         | -                 | -                 |
| Исплатени дивиденди                                      |         | (105,412)         | (80,953)          |
| Исплатени награди  |         | -                 | -                 |
| Даноци за исплатени дивиденди                            |         | (13,018)          | (7,579)           |
| <b>Нето парични текови од финансиски активности</b>      |         | <b>(118,430)</b>  | <b>(88,532)</b>   |
| <b>Нето зголемување (намалување) на парични средства</b> |         | <b>12,990</b>     | <b>(4,433)</b>    |
| <b>Парични средства на почетокот на годината</b>         | 23      | <b>13,463</b>     | <b>17,896</b>     |
| <b>Парични средства на крајот од годината</b>            | 23      | <b>26,453</b>     | <b>13,463</b>     |

РЕПЛЕК АД - Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

|   | Акционерски капитал | Премии на издадени акции | (Сопствени акции) | Законски резерви | Објективна вредност и останати резерви | Акумулирана добивка (загуба) | Вкупно главнина  |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--|------------------------------|------------------|
| На 1 јануари 2017   | 886,021             | -                        | -                 | 226,408          | (28,350)                               | 209,325                      | 1,293,404        |
| <b>Сеопфатна добивка:</b>   |                     |                          |                   |                  |  |                              |                  |
| Добивка (загуба) за периодот  | -                   | -                        | -                 | -                | -                                      | 59,786                       | <b>59,786</b>    |
| Друго   | -                   | -                        | -                 | -                | -                                      | -                            | -                |
| <b>Вкупна сеопфатна добивка</b>   | -                   | -                        | -                 | -                | -                                      | <b>59,786</b>                | <b>59,786</b>    |
| <b>Трансакции со сопствениците</b>  |                     |                          |                   |                  |  |                              |                  |
| Издвојување за резерви  | -                   | -                        | -                 | -                | -                                      | -                            | -                |
| Продадени сопствени акции   | -                   | -                        | -                 | -                | -                                      | -                            | -                |
| Издвојување за дивиденди  | -                   | -                        | -                 | -                | -                                      | (80,953)                     | (80,953)         |
| Издвојување за награди за вработени   | -                   | -                        | -                 | -                | -                                      | -                            | -                |
| Издвојување за данок на добивка и персонален данок за исплатена дивиденда и награди | -                   | -                        | -                 | -                | -                                      | (7,579)                      | (7,579)          |
| На 31 декември 2017   | <b>886,021</b>      | <b>-</b>                 | <b>-</b>          | <b>226,408</b>   | <b>(28,350)</b>                        | <b>180,579</b>               | <b>1,264,658</b> |

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Извештајот на ревизорите е на страна 1 и 2.

РЕПЛЕК АД - Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

|  | Акционерски капитал | Премии на издадени акции | (Сопствени акции) | Законски резерви | Објективна вредност и останати резерви | Акумулирана добивка (загуба) | Вкупно главнина |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------|------------------|--|------------------------------|-----------------|
| На 1 јануари 2018                            | 886,021             | -                        | -                 | 226,408          | (28,350)                               | 180,579                      | 1,264,658       |
| <b>Сеопфатна добивка:</b>                    |                     |                          |                   |                  |  |                              |                 |
| Добивка (загуба) за периодот                 | -                   | -                        | -                 | -                | -                                      | 81,382                       | 81,382          |
| Друго  | -                   | -                        | -                 | -                | -                                      | -                            | -               |
| <b>Вкупна сеопфатна добивка</b>              | -                   | -                        | -                 | -                | -                                      | 81,382                       | 81,382          |
| <b>Трансакции со сопствениците</b>           |                     |                          |                   |                  |  |                              |                 |
| Издвојување за резерви                       | -                   | -                        | -                 | -                | -                                      | -                            | -               |
| Продадени сопствени акции                    | -                   | -                        | -                 | -                | -                                      | -                            | -               |
| Издвојување за дивиденди                     | -                   | -                        | -                 | -                | -                                      | (105,412)                    | (105,412)       |
| Издвојување за награди за вработени          | -                   | -                        | -                 | -                | -                                      | -                            | -               |
| Издвојување за даноци за исплатена дивиденда | -                   | -                        | -                 | -                | -                                      | (13,018)                     | (13,018)        |
| На 31 декември 2018                          | 886,021             | -                        | -                 | 226,408          | (28,350)                               | 143,531                      | 1,227,610       |

Белешките се составен дел на финансиските извештаи

Извештајот на ревизорите е на страна 1 и 2.

## **1. Основни податоци и дејност**

Основната дејност на друштвото Реплек АД - Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е промет на големо со лекови, помошни лековити средства и медицински помагала.

Територијално, Друштвото е организиран на следниот начин:

- Дирекција во Скопје

Функционално, Друштвото е организиран на следниот начин:

- Сектор фармација;
- Сектор медицина;
- Сектор складишта фармација и медицина;
- Сектор увоз-извоз;
- Сектор финансии;
- Сектор АОП и
- Сектор за правни, кадровски и општи работи.

Согласно Статутот на друштвото, управувањето и раководењето со друштвото е двостепено, за која цел се формирани следните органи:

- Управен одбор од 5 члена и
- Надзорен одбор од 4 члена.

Вкупниот бројот на вработените во Друштвото изнесува 7 вработени (2017: 8 вработени).

Бројот на вработените на Друштвото според функционалната ангажираност е како што следува:

|   | <b>2018</b> | <b>2017</b> |
|---|-------------|-------------|
| - Сектор медицина                         | -           | -           |
| - Сектор фармацеутика                     | 2           | 1           |
| - Сектор увоз-извоз                       | 1           | 2           |
| - Сектор финансии                         | 2           | 2           |
| - Сектор АОП                              | -           | -           |
| - Сектор правни, кадровски и општи работи | 1           | 1           |
| - Сектор Управа                           | 1           | 2           |
| <b>Вкупно</b>                             | <b>7</b>    | <b>8</b>    |

## **2. Основа за составување на финансиски извештаи**

### **2.1. Основ за подготвка на финансиските извештаи**

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 37, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се подгответи со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 година ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот само на матичното друштво Реплек АД Скопје.

Друштвото има доминантно учество во капиталот на уште неколку друштва во земјата и странство и кое не се консолидирани во овие финансиски извештаи (Белешка 18). Вложувањата во овие друштва се прикажани како вложувања во подружници.

Друштвото подготвува и издава консолидирани финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2018 и 2017 година во кои извештаи се вклучени и подружниците.

### **2.2. Основни сметководствени методи**

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија (Белешка 3.12).

**2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)**

**2.3. Користење на проценки и расудувања**

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивкта или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

**2.4. Континуитет во работењето**

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во дологодна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

### **3. Основни сметководствени политики**

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

#### **3.1. Приходи од продажба**

##### *Продажба на производи и стоки*

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските работи. Приходот се признава во билансот на успех кога на купувачот му се пренесени значајните ризици и користи од сопственоста на стоките, друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки, приходите може веродостојно да се измерат, кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото, трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

##### *Обезбедување на услуги*

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на билансот на состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

#### **3.2. Приходи од финансирање**

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искајуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

#### **3.3. Расходи од финансирање**

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искајуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.4. Курсни разлики**

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31 декември 2018 и 2017, се следните:

|         | <b>2018</b> | <b>2017</b> |
|---------|-------------|-------------|
| 1 ЕУР = | 61.4950 МКД | 61.4907 МКД |
| 1 USD = | 53.6887 МКД | 51.2722 МКД |

#### **3.5. Данок од добивка (тековен и одложен)**

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува остварената добивка пред оданочување зголемена за трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци), помалку искажани приходи со поврзани лица, помалку искажани приходи со поврзани лица (2017: исто). Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2017: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времени разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејстово на датумот на билансот на состојба.

Пресметката на ефективната даночна стапка е дадена во Белешката 15.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.6. Заработка по акција**

Друштвото ја прикажува основната заработка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

#### **3.7. Парични средства**

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

#### **3.8. Побарувања од купувачи**

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

#### **3.9. Залихи**

Залихите се исказуваат според пониската од набавната вредност и нето реализацијоната вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализацијоната вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

#### **3.10. Вложувања во подружници**

Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва. Вложувањата во подружници се евидентирани во посебните финансиски извештаи на Друштвото според методот на набавна вредност. Приходи од вложувањата се признаваат кога ќе се извршат распределби на дивиденди од страна на подружниците.

Заклучно до 31 декември 2009 година, ваквите вложувања се евидентираа во билансот на состојба по методот на главнина, според кој набавна вредност на вложувањето се зголемуваше или намалуваше за резултатите од работење на подружниците. Согласно измените во прифатените сметководствени стандарди, евидентираната вредност до 31 декември 2009 се зема како претпоставена набавна вредност.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.11. Вложувања во хартии од вредност**

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположиви за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположиви за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства. Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно, вложувањата се исказани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположиви за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположиви за продажба се признаваат непосредно во главнината односно останатата сеопфатна добивка, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.12. Недвижности, постројки и опрема (НПО)**

##### **(1) Општа објава**

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризациони резерви во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и искажува издвоено во билансот на состојба.

Согласно точка 17 од објавениот МСС 8 Сметководствени политики, промени во сметководственни проценки и грешки, ревалоризираните вредности на НПО во поранешните години се третираат како извршена ревалоризација во согласност со МСС 16, а не како промена во сметководствената политика.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

##### **(2) Амортизација**

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација на НПО за 2018 година во однос на 2017 година се следните:

|                     | <b>2018</b> | <b>2017</b> |
|---------------------|-------------|-------------|
| Недвижности         | 0.1-0.2 %   | 0.1-0.2 %   |
| Постројки и опрема  | 0.5 %       | 0.5 %       |
| Возила              | 0.5 %       | 0.5 %       |
| Компјутерска опрема | 0.5 %       | 0.5 %       |
| Канцелариски мебел  | 0.5 %       | 0.5 %       |

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.13. Оштетување на средствата**

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

#### **3.14. Обврски спрема добавувачи**

Обврските спрема добавувачи се искајуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

#### **3.15. Обврски по кредити**

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искајуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искајуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искајуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

#### **3.16. Капитал**

##### **(1) Основна главнина**

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

##### **(2) Откупени сопствени акции**

Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (трезорски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото. Стекнататите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.16. Капитал (Продолжение)**

Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (залог и сл) согласно одредбите на Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

##### **(3) Законски резерви**

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 10% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 10% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 10% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

##### **(4) Ревалоризациона резерва**

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.12. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

#### **3.17. Наеми**

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска, сегашната вредност на минималните плаќања за наемот.

Наемите каде што значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од наемодавателот, се класифицираат како оперативни наеми. Плаќањата за наем при оперативен наем се искајуваат во билансот на успех на рамномерна основа за времетраењето на наемот во евидентацијата на наемателите. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во билансот на состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.18. Користи на вработените**

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

##### **(1) Краткорочни користи за вработените**

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтиранот износ на користите.

Согласно законските одредби, Друштвото има право на распределба на дел од остварената добивка од претходната година за награди на менаџментот и вработените во Друштвото. Оваа распределба се врши согласно донесените одлуки на Собранието на акционери на Друштвото и истата се признава и евидентира како распределба на нето добивката, а не како расход согласно барањата на МСС 19 - Користи на вработените со оглед дека не се исполнети условите од МСС за нивно признавање како расход, а тоа се дека Друштвото нема дефинирани планови за учество на вработените во добивката, исплатата на наградите се менува од година во година и има различна висина на износот односно не може да се направи веродостојна проценка на износот на обврската за награди на крајот од тековната година.

##### **(2) Користи по престанок на вработувањето**

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените бидејќи се смета дека сумата е незначајна за финансиските извештаи.

### **3. Основни сметководствени политики (Продолжение)**

#### **3.19. Резервации**

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде применено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

#### **3.20. Неизвесности**

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

### **4. Финансиски ризици и управување со истите**

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

#### **4.1. Пазарен ризик**

##### **Ризик од промени на курсевите**

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукутации на странските валути, чии ефекти се дадени во табелата подолу.

##### **Ризик од промени на цените**

Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

#### **4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)**

##### **4.2. Кредитен ризик**

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концетрација на кредитен ризик. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

##### **4.3. Каматен ризик**

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во 2018 и 2017 година, Друштвото нема искористено кредити, но има дадено депозити во банки, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

##### **4.4. Ликвидносен ризик**

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

##### **4.5. Даночен ризик**

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2018 година, како и на персоналниот данок на доход и придонесите на личните примања. Според ова, постои даночен ризик за пресметка на дополнителни даноци и придонеси во случај на идна контрола од страна на даночните власти и истиот е изразен преку износите дадени во билансите за 2018 година.

#### **5. Утврдување на објективна вредност**

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата во подружници, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност. Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба.

**РЕПЛЕК АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

---

**6. Финансиски инструменти**

**6.1. Ризик на финансирање**

Друштвото врши финансирање на своето работење исклучиво со сопствени средства поради што не користи краткорочни или долгорочни кредити од банки и други друштва. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година е следната:

|                                      | <b>2018</b>      | <b>2017</b>      |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Обврски по кредити и позајмици       | -                | -                |
| Парични средства и депозити во банки | (46,453)         | (33,463)         |
| <b>Нето обврски (пари)</b>           | <b>(46,453)</b>  | <b>(33,463)</b>  |
| <b>Вкупен капитал</b>                | <b>1,227,610</b> | <b>1,264,658</b> |
| <b>% на задолженост</b>              | <b>0.00%</b>     | <b>0.00%</b>     |

**6.2. Ризик од девизни валути**

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31 декември по валути е следната:

|     | <b>Средства</b> |             | <b>Обврски</b> |             |
|-----|-----------------|-------------|----------------|-------------|
|     | <b>2018</b>     | <b>2017</b> | <b>2018</b>    | <b>2017</b> |
| ЕУР | -               | -           | 1,494          | 1,412       |
|     | -               | -           | 1,494          | 1,412       |

Друштвото претежно е изложено на ЕУР.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

|                   | <b>Зголемувања за 10%</b> |              | <b>Намалувања за 10%</b> |             |
|-------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
|                   | <b>2018</b>               | <b>2017</b>  | <b>2018</b>              | <b>2017</b> |
| ЕУР               | (149)                     | (141)        | 149                      | 141         |
| <b>Нето Ефект</b> | <b>(149)</b>              | <b>(141)</b> | <b>149</b>               | <b>141</b>  |

**РЕПЛЕК АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**6. Финансиски инструменти (Продолжение)**

**6.3. Ризик од промени на каматите**

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирани средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

|   | <b>31 декември</b> |                  |
|---|--------------------|------------------|
|   | <b>2018</b>        | <b>2017</b>      |
| <b>Финансиски средства</b>                  |                    |                  |
| <i>Некаматоносни:</i>                       |                    |                  |
| - Парични средства                          | 8                  | 19               |
| - Побарувања од купувачи и други побарувања | 25,908             | 40,012           |
| - Вложувања во подружници                   | 1,052,444          | 1,052,444        |
| - Вложувања во придржани друштва            | 138                | -                |
| - Вложувања во хартии од вредност           | 18                 | 18               |
|   | <b>1,078,516</b>   | <b>1,092,493</b> |
| <i>Каматоносни со фиксна камата:</i>        |                    |                  |
| - Депозити во банки                         | 20,000             | 20,000           |
|   | <b>20,000</b>      | <b>20,000</b>    |
| <i>Каматоносни со променлива камата:</i>    |                    |                  |
| - Парични средства                          | 26,445             | 13,444           |
|   | <b>26,445</b>      | <b>13,444</b>    |
|   | <b>1,124,961</b>   | <b>1,125,937</b> |
| <b>Финансиски обврски</b>                   |                    |                  |
| <i>Некаматоносни:</i>                       |                    |                  |
| - Добавувачи и останати обврски             | 43,878             | 6,878            |
| - Примени позајмици                         | -                  | -                |
|   | <b>43,878</b>      | <b>6,878</b>     |
| <i>Каматоносни со фиксна камата:</i>        |                    |                  |
| - Краткорочни кредити                       | -                  | -                |
| - Долгорочни кредити                        | -                  | -                |
|   | <b>-</b>           | <b>-</b>         |
| <i>Каматоносни со променлива камата:</i>    |                    |                  |
| - Краткорочни кредити                       | -                  | -                |
|   | <b>-</b>           | <b>-</b>         |
|   | <b>43,878</b>      | <b>6,878</b>     |

**РЕПЛЕК АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**6. Финансиски инструменти (Продолжение)**

**6.3. Ризик од промени на каматите (Продолжение)**

Со оглед дека Друштвото не поседува значајни финансиски средства и обврски кои се договорени по варијабилни каматни стапки, зголемувањето или намалувањето на каматните стапки нема значајно влијание на финансиските резултати на Друштвото.

**6.4. Ризик од ликвидност**

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2018 година според нивната доспеаност:

|                      | 1 - 3 мес.    | 3 - 6 мес. | 6-12 мес. | Над 12 мес.      | Вкупно           |
|----------------------|---------------|------------|-----------|------------------|------------------|
| Парични средства     | 26,453        | -          | -         | -                | <b>26,453</b>    |
| Депозити во банки    | -             | -          | -         | 20,000           | <b>20,000</b>    |
| Побарув. од купувачи | 11,399        | -          | -         | -                | <b>11,399</b>    |
| Дадени позајмици     | -             | -          | -         | -                | -                |
| Останати побарувања  | 14,509        | -          | -         | -                | <b>14,509</b>    |
| Вложувања            | -             | -          | -         | 1,052,600        | <b>1,052,600</b> |
|                      | <b>52,361</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>1,072,600</b> | <b>1,124,961</b> |
| Добавувачи           | 42,995        | -          | -         | -                | <b>42,995</b>    |
| Кредити и позајмици  | -             | -          | -         | -                | -                |
| Останати обврски     | 883           | -          | -         | -                | <b>883</b>       |
|                      | <b>43,878</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>         | <b>43,878</b>    |

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31 декември 2017 година според нивната доспеаност:

|                      | 1 - 3 мес.    | 3 - 6 мес. | 6-12 мес. | Над 12 мес.      | Вкупно           |
|----------------------|---------------|------------|-----------|------------------|------------------|
| Парични средства     | 13,463        | -          | -         | -                | <b>13,463</b>    |
| Депозити во банки    | -             | -          | -         | 20,000           | <b>20,000</b>    |
| Побарув. од купувачи | 9,954         | -          | -         | -                | <b>9,954</b>     |
| Дадени позајмици     | -             | -          | -         | -                | -                |
| Останати побарувања  | 30,058        | -          | -         | -                | <b>30,058</b>    |
| Вложувања            | -             | -          | -         | 1,052,462        | <b>1,052,462</b> |
|                      | <b>53,475</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>1,072,462</b> | <b>1,125,937</b> |
| Добавувачи           | 5,896         | -          | -         | -                | <b>5,896</b>     |
| Кредити и позајмици  | -             | -          | -         | -                | -                |
| Останати обврски     | 982           | -          | -         | -                | <b>982</b>       |
|                      | <b>6,878</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b>         | <b>6,878</b>     |

**РЕПЛЕК АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

---

**7. Известување по сегменти**

**7.1. Деловни сегменти**

Друштвото во текот на своето работење е организирано во следните деловни сегменти:

- Фармација - продажба на лекови и лековити средства,
- Медицина - продажба на медицински помагала и
- Трговија – останато.

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2018 година како и останатите сегменти информации се следните:

|   | <b>Фармација</b> | <b>Медицина</b> | <b>Трговија</b> | <b>Вкупно</b>    |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Приходи од продажба                             | 50,172           | -               | 3,442           | <b>53,614</b>    |
| Останати опер. приходи                          |                  |                 |                 | <b>15,241</b>    |
| <b>Оперативна добивка/резултат на сегментот</b> | <b>(17,094)</b>  | -               | <b>(1,173)</b>  | <b>(3,026)</b>   |
| Приходи од финансирање                          |                  |                 |                 | <b>1,207</b>     |
| Добивки од вложувања                            |                  |                 |                 | <b>83,208</b>    |
| Расходи од финансирање                          |                  |                 |                 | <b>(7)</b>       |
| <b>Бруто добивка</b>                            |                  |                 |                 | <b>81,382</b>    |
| Данок од добивка                                |                  |                 |                 | <b>-</b>         |
| <b>Нето добивка</b>                             |                  |                 |                 | <b>81,382</b>    |
| <b>Други информации</b>                         |                  |                 |                 |                  |
| Вкупни средства по сегменти                     | 1,191,042        | -               | 81,710          | <b>1,272,752</b> |
| Вкупни обврски по сегменти                      | 42,244           | -               | 2,898           | <b>45,142</b>    |
| Амортизација по сегменти                        | 284              | -               | 19              | <b>303</b>       |
| Инвестиции во основни средства                  | 1,159            | -               | 79              | <b>1,238</b>     |

**РЕПЛЕК АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

---

**7. Известување по сегменти (Продолжение)**

**7.1. Деловни сегменти**

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31 декември 2017 година како и останатите сегменти информации се следните:

|   | <b>Фармација</b> | <b>Медицина</b> | <b>Трговија</b> | <b>Вкупно</b>    |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Приходи од продажба                             | 40,269           | -               | 3,138           | <b>43,407</b>    |
| Останати опер. приходи                          |                  |                 |                 | <b>13,897</b>    |
| <b>Оперативна добивка/резултат на сегментот</b> | <b>(11,226)</b>  | -               | <b>(875)</b>    | <b>1,796</b>     |
| Приходи од финансирање                          |                  |                 |                 | <b>871</b>       |
| Добивки од вложувања                            |                  |                 |                 | <b>57,512</b>    |
| Расходи од финансирање                          |                  |                 |                 | <b>(3)</b>       |
| <b>Бруто добивка</b>                            |                  |                 |                 | <b>60,176</b>    |
| Данок од добивка                                |                  |                 |                 | <b>(390)</b>     |
| <b>Нето добивка</b>                             |                  |                 |                 | <b>59,786</b>    |
| <b>Други информации</b>                         |                  |                 |                 |                  |
| Вкупни средства по сегменти                     | 1,179,770        | -               | 91,935          | <b>1,271,705</b> |
| Вкупни обврски по сегменти                      | 6,538            | -               | 509             | <b>7,047</b>     |
| Амортизација по сегменти                        | 283              | -               | 22              | <b>305</b>       |
| Инвестиции во основни средства                  | 687              | -               | 54              | <b>741</b>       |

**РЕПЛЕК АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

---

**7. Известување по сегменти (Продолжение)**

**7.2. Географски сегменти**

Република Македонија е матична земја за Друштвото, при што истото остварува дел од своите активности (продажби) и на надворешните пазари, и тоа како што следува:

| <b>Продажби во:</b>  | <b>2018</b>   | <b>2017</b>   |
|----------------------|---------------|---------------|
| Република Македонија | 53,614        | 43,407        |
| Југоисточна Европа   | -             | -             |
| Западна Европа       | -             | -             |
| САД                  | -             | -             |
| Друго                | -             | -             |
| <b>Вкупно</b>        | <b>53,614</b> | <b>43,407</b> |

Прикажувањето на продажбите е според потеклото на купувачите.

| <b>Вкупни средства во:</b> | <b>2018</b>      | <b>2017</b>      |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Република Македонија       | 1,272,752        | 1,271,705        |
| Југоисточна Европа         | -                | -                |
| Западна Европа             | -                | -                |
| САД                        | -                | -                |
| Друго                      | -                | -                |
| <b>Вкупно</b>              | <b>1,272,752</b> | <b>1,271,705</b> |

| <b>Вкупни инвестиции во:</b> | <b>2018</b>  | <b>2017</b> |
|------------------------------|--------------|-------------|
| Република Македонија         | 1,238        | 741         |
| Југоисточна Европа           | -            | -           |
| Западна Европа               | -            | -           |
| САД                          | -            | -           |
| Друго                        | -            | -           |
| <b>Вкупно</b>                | <b>1,238</b> | <b>741</b>  |

Информации за главни купувачи (над 10% од вкупен приход): четири купувачи со учество од 12% до 33% од вкупните приходи (2017: четири купувачи со учество од 13% до 35% од вкупните приходи).

**РЕПЛЕК АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

---

**8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА**

|   | <b>2018<br/>(000) МКД</b> | <b>2017<br/>(000) МКД</b> |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Приходи од продажба на стоки за фармација | 50,172                    | 40,269                    |
| Приходи од продажба на стоки за медицина  | -                         | -                         |
| Приходи од продажба на останати стоки     | 3,442                     | 3,138                     |
| <b>Вкупно приходи од продажба</b>         | <b>53,614</b>             | <b>43,407</b>             |

**9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ**

|  | <b>2018<br/>(000) МКД</b> | <b>2017<br/>(000) МКД</b> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Приходи од услуги спрема поврзани субјекти за закуп и префактуирање на трошоци | 12,203                    | 12,203                    |
| Приходи од наплатени сомнителни побарувања                                     | 965                       | -                         |
| Приходи од одобренија и останати приходи                                       | 2,073                     | 1,694                     |
| <b>Вкупно останати оперативни приходи</b>                                      | <b>15,241</b>             | <b>13,897</b>             |

**10. УПОТРЕБЕНИ СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ**

|  | <b>2018<br/>(000) МКД</b> | <b>2017<br/>(000) МКД</b> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Потрошени сировини и материјали                | 87                        | 62                        |
| Потрошена енергија                             | 6,299                     | 6,634                     |
| Потрошени резервни делови                      | -                         | -                         |
| Потрошен ситен инвентар                        | 78                        | 241                       |
| <b>Вкупно трошоци за материјали и сировини</b> | <b>6,464</b>              | <b>6,937</b>              |

**11. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ**

|                                    | <b>2018<br/>(000) МКД</b> | <b>2017<br/>(000) МКД</b> |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Бруто плати на вработени           | 9,578                     | 9,133                     |
| Останати трошоци за вработени      | 263                       | 242                       |
| <b>Вкупно трошоци на вработени</b> | <b>9,841</b>              | <b>9,375</b>              |

**12. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ**

|   | <b>2018<br/>(000) МКД</b> | <b>2017<br/>(000) МКД</b> |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Транспортни услуги                              | 322                       | 357                       |
| Комунални услуги                                | 2,633                     | 2,646                     |
| Исправка на вредноста на побарувања             | -                         | -                         |
| Останати услуги                                 | 712                       | 314                       |
| Даноци и придонеси кои не зависат од резултатот | 1,393                     | 273                       |
| Услуги за одржување и заштита                   | 1,495                     | 1,315                     |
| Премии за осигурување                           | 225                       | 224                       |
| Банкарски услуги и трошоци за платниот промет   | 134                       | 150                       |
| Реклама, репрезентација и спонзорство           | 589                       | 890                       |
| Загуби од отпис/продажба на основни средства    | -                         | -                         |
| Расходи по судски решенија                      | 33                        | -                         |
| Останати оперативни расходи                     | 1,699                     | 1,408                     |
| <b>Вкупно останати оперативни расходи</b>       | <b>9,235</b>              | <b>7,577</b>              |

**13. ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ, НЕТО**

|  | <b>2018<br/>(000) МКД</b> | <b>2017<br/>(000) МКД</b> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Приходи од камати                            | 1,207                     | 867                       |
| Позитивни курсни разлики                     | -                         | 4                         |
|  | <b>1,207</b>              | <b>871</b>                |
| Расходи за камати                            | (3)                       | -                         |
| Негативни курсни разлики                     | (4)                       | (3)                       |
|  | <b>(7)</b>                | <b>(3)</b>                |
| <b>Нето приходи (расходи) од финансирање</b> | <b>1,200</b>              | <b>868</b>                |

**14. ДОБИВКИ ОД ВЛОЖУВАЊА**

|                                    | <b>2018<br/>(000) МКД</b> | <b>2017<br/>(000) МКД</b> |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Приходи од дивиденди од подружници | 83,208                    | 57,512                    |
| <b>Вкупно добивки од вложувања</b> | <b>83,208</b>             | <b>57,512</b>             |

Приходите од дивиденди од подружници во износ од 83,208 илјади МКД во целост произлегуваат од распределени дивиденди од поврзаното друштво Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје.

**РЕПЛЕК АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

**15. ДАНОК ОД ДОБИВКА**

|  | <b>2018<br/>(000) МКД</b> | <b>2017<br/>(000) МКД</b> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Тековен данок од добивка                                     | -                         | 390                       |
| Одложен данок од добивка                                     | -                         | -                         |
| <b>Вкупно</b>  | <b>-</b>                  | <b>390</b>                |
| <b>Усогласување на законска со ефективна даночна стапка:</b> |                           |                           |
|  | <b>2018<br/>(000) МКД</b> | <b>2017<br/>(000) МКД</b> |
| <b>Добивка за годината</b>                                   | <b>81,382</b>             | <b>60,176</b>             |
| Ослободување на добивката пред оданочување                   | -                         | -                         |
| <b>Непризнаени расходи и помалку искажани приходи:</b>       |                           |                           |
| Репрезентација   | 458                       | 357                       |
| Парични и даночни казни                                      | -                         | -                         |
| Исправка и отпис на побарувања                               | 211                       | -                         |
| Кало, растур, крш  | 144                       | 347                       |
| Камати со поврзани субјекти                                  | -                         | -                         |
| Друго  | 127                       | 534                       |
| <b>Даночна основа пред даночни ослободувања</b>              | <b>82,322</b>             | <b>61,414</b>             |
| Дивиденди оданочени со данок на добивка кај исплатувачот     | (83,208)                  | (57,512)                  |
| <b>Даночна основа</b>  | <b>(886)</b>              | <b>3,902</b>              |
| <b>Данок од добивка</b>                                      | <b>-</b>                  | <b>390</b>                |
| <b>Добивка пред оданочување</b>                              | <b>81,382</b>             | <b>60,176</b>             |
| <b>Ефективна даночна стапка</b>                              | <b>0.00%</b>              | <b>0.65%</b>              |

**16. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА**

| а) основа заработка по акција                                    | <b>2018<br/>(000) МКД</b> | <b>2017<br/>(000) МКД</b> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <i>Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции</i> |                           |                           |
| Нето добивка за годината   | 81,382                    | 59,786                    |
| Дивиденда за неоткупливи приоритетни акции                       | -                         | -                         |
| <b>акции</b>   | <b>81,382</b>             | <b>59,786</b>             |
|  |                           |                           |
| <i>број на акции</i>   |                           |                           |
| <b>2018</b>  | <b>2017</b>               |                           |
| <i>Пондериран просечен број на обичните акции</i>                |                           |                           |
| Издадени обични акции на 1 јануари                               | 25,920                    | 25,920                    |
| Ефекти од промени на бројот на обични акции:                     | -                         | -                         |
| <b>Пондериран просечен број на обичните акции на 31 декември</b> | <b>25,920</b>             | <b>25,920</b>             |
|  |                           |                           |
| <b>Основна заработка по акција (во МКД)</b>                      | <b>3,140</b>              | <b>2,307</b>              |

**РЕПЛЕК АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

---

**17. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА**

|                                 | Земјиште<br>(000) МКД | Градежни<br>објекти<br>(000) МКД | Опрема и<br>транспорт<br>(000) МКД | Инвестиции<br>во тек<br>(000) МКД | Вкупно<br>(000) МКД |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Набавна вредност</b>         |                       |                                  |                                    |                                   |                     |
| <b>Состојба на 1 јануари</b>    | <b>8,231</b>          | <b>170,217</b>                   | <b>88,011</b>                      | -                                 | 266,459             |
| Нови набавки                    | -                     | 329                              | 909                                | -                                 | 1,238               |
| Отуѓувања                       | -                     | -                                | -                                  | -                                 | -                   |
| Пренос во вложувања             | -                     | -                                | -                                  | -                                 | -                   |
| Активирање                      | -                     | -                                | -                                  | -                                 | -                   |
| <b>Состојба со 31 Декември</b>  | <b>8,231</b>          | <b>170,546</b>                   | <b>88,920</b>                      | -                                 | <b>267,697</b>      |
| <b>Акумулирана амортизација</b> |                       |                                  |                                    |                                   |                     |
| <b>Состојба на 1 јануари</b>    | -                     | <b>58,992</b>                    | <b>66,028</b>                      | -                                 | 125,020             |
| Амортизација                    | -                     | 172                              | 131                                | -                                 | 303                 |
| Отуѓувања                       | -                     | -                                | -                                  | -                                 | -                   |
| <b>Состојба со 31 Декември</b>  | -                     | <b>59,164</b>                    | <b>66,159</b>                      | -                                 | <b>125,323</b>      |
| <b>Сегашна вредност на:</b>     |                       |                                  |                                    |                                   |                     |
| <b>31.12.2018 година</b>        | <b>8,231</b>          | <b>111,382</b>                   | <b>22,761</b>                      | -                                 | <b>142,374</b>      |
| <b>31.12.2017 година</b>        | <b>8,231</b>          | <b>111,225</b>                   | <b>21,983</b>                      | -                                 | <b>141,439</b>      |

**Сопственост над земјиште и објекти**

Друштвото има сопственост на објектите, а земјиштето е со право на користење на Реплек АД. НПО се користат за обавување на дејноста на Друштвото.

**Заложени средства**

Друштвото нема дадено НПО под хипотека или залог како обезбедување за обврски спрема трети лица.

**18. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ И ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА**

|                                | % на<br>учество | 2018<br>(000) МКД | 2017<br>(000) МКД |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Вложувања во подружници</b> |                 |                   |                   |
| Реплек фарм АД Скопје          | 100.00%         | 898,513           | 898,513           |
| Реплек Маркет ДООЕЛ Скопје     | 100.00%         | 153,636           | 153,636           |
| ПЗУ Аптека Реплек              | 100.00%         | 295               | 295               |
| РХ Фарма ДОО Скопје            | 45.00%          | 138               | -                 |
|                                |                 | <b>1,052,582</b>  | <b>1,052,444</b>  |

Остварени нето добивки и загуби од работењето на подружниците и придржениите друштва, кои му припаѓаат на Реплек АД се како што следува:

|                                | 2018<br>(000) МКД | 2017<br>(000) МКД |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Реплек фарм АД Скопје          | 101,164           | 119,167           |
| Реплек Маркет ДООЕЛ Скопје     | 1,329             | 7,713             |
| ПЗУ Аптека Реплек              | (715)             | -                 |
| РХ Фарма ДОО Скопје            | (210)             | -                 |
| <b>Вкупно добивки (загуби)</b> | <b>101,568</b>    | <b>126,880</b>    |

**19. ВЛОЖУВАЊА ВО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

a) Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба

|  | 2018<br>(000) МКД | 2017<br>(000) МКД |
|--|-------------------|-------------------|
| <i>Сопственички хартии од вредност</i>   |                   |                   |
| Инструменти (акции) издадени од банки    | -                 | -                 |
| Акции од останати друштва                | 18                | 18                |
|  | <b>18</b>         | <b>18</b>         |
| Котирани                                 | -                 | -                 |
| Некотирани                               | 18                | 18                |
|  | <b>18</b>         | <b>18</b>         |
| <b>Вкупно пред исправка на вредноста</b> | <b>18</b>         | <b>18</b>         |
| (Исправка на вредноста)                  | -                 | -                 |
| <b>Вкупно</b>                            | <b>18</b>         | <b>18</b>         |

**РЕПЛЕК АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

---

**20. ЗАЛИХИ**

|                               | <b>2018<br/>(000) МКД</b> | <b>2017<br/>(000) МКД</b> |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Материјали                    | 241                       | 199                       |
| Резервни делови               | 1,055                     | 1,055                     |
| Ситен инвентар, амбалажа      | 694                       | 694                       |
| Трговски стоки за препродажба | 622                       | 840                       |
| <b>Вкупно залихи</b>          | <b>2,612</b>              | <b>2,788</b>              |

Друштвото нема дадено залихи под залог како обезбедување за земени кредити и гаранции од банки или други друштва.

**21. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ И ДРУГИ ПОБАРУВАЊА**

|   | <b>2018<br/>(000) МКД</b> | <b>2017<br/>(000) МКД</b> |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Купувачи во земјата                         | 11,399                    | 9,954                     |
| Купувачи во странство                       | -                         | -                         |
|   | <b>11,399</b>             | <b>9,954</b>              |
| Исправка на вредноста                       | -                         | -                         |
| <b>Вкупно нето побарувања од купувачи</b>   | <b>11,399</b>             | <b>9,954</b>              |
| Дадени позајмици на поврзани друштва        | -                         | -                         |
| Побарувања од поврзани друштва              | 1,788                     | 16,201                    |
| Побарувања за дивиденди од поврзани друштва | -                         | -                         |
| Побарувања по основ на судска одлука        | 12,503                    | 12,394                    |
| Побарувања за ДДВ                           | 1,503                     | 408                       |
| Побарувања за данок од добивка              | 1,141                     | 923                       |
| Побарувања од вработени                     | 58                        | 132                       |
| Однапред платени трошоци                    | 321                       | 1,541                     |
| Останато                                    | -                         | -                         |
| <b>Вкупно побарувања</b>                    | <b>28,713</b>             | <b>41,553</b>             |

*Промени во исправка на вредноста за годината:*

**Состојба на 1 јануари**

|                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| Нови сомнителни побарувања       | - | - |
| Наплати на сомнителни побарувања | - | - |

**Состојба на 31 декември**

|   |   |
|---|---|
| - | - |
| - | - |

**РЕПЛЕК АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

---

**22. ДЕПОЗИТИ ВО БАНКИ**

|                                 | <b>2018<br/>(000) МКД</b> | <b>2017<br/>(000) МКД</b> |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Деловна банка                   | 20,000                    | 20,000                    |
| <b>Вкупно депозити во банки</b> | <b>20,000</b>             | <b>20,000</b>             |

Со состојба на 31 декември 2018 година, Друштвото има еден депозит во деловна банка во износ од 20,000 илјади МКД (2017: 20,000 илјади МКД). Депозитот е орочен на рок до 60 месеци, до 4 месец 2020 година.

**23. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА**

|                                | <b>2018<br/>(000) МКД</b> | <b>2017<br/>(000) МКД</b> |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Денарски жиро сметки кај банки | 26,445                    | 13,444                    |
| Девизни сметки кај банки       | -                         | -                         |
| Готовина во благајни           | 8                         | 19                        |
| <b>Вкупно парични средства</b> | <b>26,453</b>             | <b>13,463</b>             |

#### **24. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ**

|                                     | <b>2018</b>          | <b>2017</b>          |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                     | <b>број на акции</b> | <b>број на акции</b> |
| <i>Издадени и целосно уплатени:</i> |                      |                      |
| Обични акции                        | 25,920               | 25,920               |
| Приоритетни акции                   | -                    | -                    |
|                                     | <b>25,920</b>        | <b>25,920</b>        |

Акционерскиот капитал на Друштвото претставува номиниран капитал кој се формира со издавање на хартии од вредност (акции) на акционерите. Со состојба на 31 декември 2018 година, Друштвото има издадено само обични акции. Обичните акции носат право на учество во распределбата на остварената добивка (дивиденда) и право на управување со Друштвото (право на глас).

Номиналната вредност на една акција изнесува 562.42 ЕУР.

Следните акционери имаат сопственост над 5% од вкупно издадените акции со состојба на 31 декември 2018 и 2017 година:

|  | <b>2018</b> | <b>2017</b> |
|--|-------------|-------------|
|  | <b>%</b>    | <b>%</b>    |
| Душан Пецовски   | 11.92%      | 11.92%      |
| Славица Туцарова   | 11.57%      | 11.57%      |
| Иван Туцаров   | 11.42%      | 11.42%      |
| Ситко Дооел Скопје   | 6.10%       | 6.10%       |
| Владимир Пецовски  | 5.79%       | 5.79%       |
| Сава Пензиски Фонд (отворен задолжителен<br>пензиски фонд) | 7.13%       | 7.13%       |

Друштвото заклучно со 31.12.2018 година не поседува сопствени (трезорски) акции.

Акциите на Друштвото котираат на официјалниот пазар на хартии од вредност (Македонска берза) во Република Македонија. Последната пазарна вредност на една акција на Друштвото во 2018 година изнесува 70,040 МКД (во 2017: 54,800 МКД).

Во рамките на вкупниот капитал е евидентирана разлика во износ од 28,350 илјади МКД како објективна вредност и останати резерви по основ на усогласување на номиналната вредност на акционерскиот капитал со состојбата во теговскиот регистар и ЦДХВ.

**25. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ И ДРУГИ ОБВРСКИ**

|  | <b>2018<br/>(000) МКД</b> | <b>2017<br/>(000) МКД</b> |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Добавувачи во земјата                                | 41,501                    | 4,484                     |
| Добавувачи во странство                              | 1,494                     | 1,412                     |
| Примени аванси                                       | -                         | -                         |
| Обврски за ДДВ                                       | 816                       | -                         |
| Обврски за данок од добивка                          | -                         | 118                       |
| Обврски кон вработени                                | 590                       | 516                       |
| Обврски за даноци и придонеси од плати               | 286                       | 248                       |
| Обврски за дивиденди                                 | 293                       | 100                       |
| Останато   | 162                       | 169                       |
| <b>Вкупно обврски кон добавувачи и други обврски</b> | <b>45,142</b>             | <b>7,047</b>              |

**26. ПРИМЕНИ СТОКИ НА КОНСИГНАЦИЈА**

Со состојба на 31 декември 2018 година, вкупниот износ на примените стоки на чување од Бирото за стокови резерви изнесува 25,667 илјади МКД. Овие стоки му припаѓаат на консигнаторот се додека не се продадат и не се евидентираат во билансот на состојба на Друштвото, туку само вонбилансно.

**27. ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЈА**

На годишното собрание на Друштвото за 2018 година, кое ќе се одржи во текот на 2019 година, ќе се изврши распределба на остварената добивка за 2018 година. Овие финансиски извештаи не ја содржат оваа распределба, со оглед дека истата ќе биде исказана во Извештајот за промените во капиталот за 2019 година.

На годишното собрание на акционери во 2018 година, Друштвото има одобрено нето дивиденди за обични акции во износ од 105,412 илјади МКД или 4,000 МКД по акција и истата е прикажана како намалување на акумулираната добивка во 2018 година.

На годишното собрание на акционери во 2017 година, Друштвото има одобрено нето дивиденди за обични акции во износ од 80,953 илјади МКД или 3,074 МКД по акција и истата е прикажана како намалување на акумулираната добивка во 2017 година.

## **28. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ**

Потенцијални и неизвесни обврски се евидентираат и прикажуваат во финансиските извештаи доколку постои веројатност за идни одливи на средства кои вклучуваат економски користи и доколку постои можност за разумна проценка на износот.

### **a) Судски спорови**

Друштвото заклучно со 31.12.2018 година не е тужена странка во значајни судски постапки (2017: нема).

### **б) Гаранции**

Друштвото нема издадено гаранции во корист на трети лица за обезбедување на нивни обврски.

Со состојба на 31 декември 2018 година, Друштвото има обезбедено неколку банкарски гаранции за квалитет и навремено извршување во вкупен износ од 957 илјади МКД кои доспеваат најдоцна до јануари 2020 година (2017: 179 илјади МКД).

## **29. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ**

Друштвото во текот на своето работење е поврзано со следните странки: своето матично друштво, подружниците и придржжените друштва во кои има значајно учество како и раководниот кадар на Друштвото.

Трансакциите со овие поврзани субјекти се како што следува:

**РЕПЛЕК АД - Скопје**  
**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

---

**29. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (Продолжение)**

|                            | <b>2018<br/>(000) МКД</b> | <b>2017<br/>(000) МКД</b> |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <i>Побарувања од:</i>      |                           |                           |
| Реплек фарм АД Скопје      | 73                        | 14,748                    |
| ПЗУ Аптека Реплек          | 1,715                     | 1,411                     |
| Реплек Маркет ДООЕЛ Скопје | -                         | 42                        |
|                            | <b>1,788</b>              | <b>16,201</b>             |
| <i>Обврски кон:</i>        |                           |                           |
| Реплек фарм АД Скопје      | 37,097                    | 9                         |
| ПЗУ Аптека Реплек          | -                         | -                         |
| Реплек Маркет ДООЕЛ Скопје | 2,317                     | 3,192                     |
|                            | <b>39,414</b>             | <b>3,201</b>              |
| <i>Приходи кон:</i>        |                           |                           |
| Реплек фарм АД Скопје      | 15,637                    | 15,349                    |
| ПЗУ Аптека Реплек          | 2                         | -                         |
| Реплек Маркет ДООЕЛ Скопје | 973                       | 30                        |
|                            | <b>16,612</b>             | <b>15,379</b>             |
| <i>Трошоци од:</i>         |                           |                           |
| Реплек фарм АД Скопје      | 38,487                    | 22,829                    |
| ПЗУ Аптека Реплек          | 160                       | -                         |
| Реплек Маркет ДООЕЛ Скопје | 125                       | 126                       |
|                            | <b>38,772</b>             | <b>22,955</b>             |

**30. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ**

По датумот на составување на известување не се случиле настани од материјално значење, кои би требало да се прикажат во финансиските извештаи.

**Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај  
за работењето согласно одредбите на ЗТД**

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подгответи согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

**Годишна сметка за 2018 година**

- Биланс на состојба
- Биланс на успех
- Извештај за сеопфатна добивка

ЕМБС: 04069927

Целосно име: Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД  
Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2018

Листа на прикачени документи:  
Објаснувачки белешки  
Финансиски извештаи**Биланс на состојба**

| Ознака за АОП | Опис   | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|--|------------------------|-------------------------|---|------------------|
| 1             | -- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)  | 1.194.974.040,00       |                         |   | 1.193.902.941,00 |
| 9             | -- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)  | 142.373.578,00         |                         |   | 141.440.843,00   |
| 10            | -- Недвижности (011+012)   | 119.615.041,00         |                         |   | 119.458.242,00   |
| 11            | -- Земјиште  | 8.229.968,00           |                         |   | 8.229.968,00     |
| 12            | -- Градежни објекти  | 111.385.073,00         |                         |   | 111.228.274,00   |
| 13            | -- Постројки и опрема  | 7.824.056,00           |                         |   | 7.520.673,00     |
| 14            | -- Транспортни средства  | 10.904.375,00          |                         |   | 10.953.945,00    |
| 15            | -- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел  | 4.030.106,00           |                         |   | 3.507.983,00     |
| 21            | -- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)  | 1.052.600.462,00       |                         |   | 1.052.462.098,00 |
| 23            | -- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања  | 1.052.600.462,00       |                         |   | 1.052.462.098,00 |
| 36            | -- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)   | 77.456.128,00          |                         |   | 76.262.121,00    |
| 37            | -- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)   | 2.612.435,00           |                         |   | 2.786.348,00     |
| 38            | -- Залихи на сировини и материјали   | 241.804,00             |                         |   | 198.992,00       |
| 39            | -- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми  | 1.749.042,00           |                         |   | 1.748.917,00     |
| 42            | -- Залихи на трговски стоки  | 621.589,00             |                         |   | 838.439,00       |
| 45            | -- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)   | 28.390.922,00          |                         |   | 40.012.946,00    |
| 46            | -- Побарувања од поврзани друштва  | 1.787.153,00           |                         |   | 16.201.219,00    |
| 47            | -- Побарувања од купувачи  | 11.399.147,00          |                         |   | 9.953.583,00     |
| 49            | -- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати) | 2.643.690,00           |                         |   | 1.331.622,00     |
| 50            | -- Побарувања од вработените   | 58.098,00              |                         |   | 132.275,00       |
| 51            | -- Останати краткорочни побарувања   | 12.502.834,00          |                         |   | 12.394.247,00    |
| 52            | -- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)   | 20.000.000,00          |                         |   | 20.000.000,00    |
| 58            | -- Останати краткорочни финансиски средства  | 20.000.000,00          |                         |   | 20.000.000,00    |
| 59            | -- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)   | 26.452.771,00          |                         |   | 13.462.827,00    |
| 60            | -- Парични средства  | 26.452.771,00          |                         |   | 13.462.827,00    |
| 62            | -- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)  | 321.303,00             |                         |   | 1.540.127,00     |

|            |   |                  |                  |
|------------|---|------------------|------------------|
| <b>63</b>  | - ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА<br>(001+035+036+044+062)  | 1.272.751.471,00 | 1.271.705.189,00 |
| <b>65</b>  | -- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ<br>(066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)                          | 1.227.609.748,00 | 1.264.658.143,00 |
| <b>66</b>  | -- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА  | 886.020.801,00   | 886.020.801,00   |
| <b>70</b>  | -- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД<br>ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА<br>СЕОПФАТНА ДОБИВКА | -28.349.153,00   | -28.349.153,00   |
| <b>71</b>  | -- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)  | 226.407.607,00   | 226.407.607,00   |
| <b>72</b>  | -- Законски резерви   | 226.407.607,00   | 226.407.607,00   |
| <b>75</b>  | -- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА   | 62.148.948,00    | 120.792.717,00   |
| <b>77</b>  | -- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА  | 81.381.545,00    | 59.786.171,00    |
| <b>81</b>  | -- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)   | 45.141.723,00    | 6.877.146,00     |
| <b>95</b>  | -- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)  | 45.141.723,00    | 6.877.146,00     |
| <b>96</b>  | -- Обврски спрема поврзани друштва  | 39.413.639,00    | 3.200.383,00     |
| <b>97</b>  | -- Обврски спрема добавувачи  | 3.581.324,00     | 2.695.821,00     |
| <b>99</b>  | -- Обврски за даноци и придонеси на плата и на<br>надомести на плати                                    | 285.820,00       | 247.522,00       |
| <b>100</b> | -- Обврски кон вработените  | 589.491,00       | 515.780,00       |
| <b>101</b> | -- Тековни даночни обврски  | 840.011,00       | 117.826,00       |
| <b>106</b> | -- Обврски по основ на учество во резултатот  | 293.074,00       | 99.814,00        |
| <b>108</b> | -- Останати краткорочни обврски   | 138.364,00       |                  |
| <b>109</b> | -- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И<br>ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)                                  |                  | 169.900,00       |
| <b>111</b> | -- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И<br>ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)                                 | 1.272.751.471,00 | 1.271.705.189,00 |

## Биланс на успех

| Ознака за АОП | Опис  | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|---|------------------|
| <b>201</b>    | -- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)                                     | 68.889.938,00          |                         |   | 57.307.905,00    |
| <b>202</b>    | -- Приходи од продажба  | 65.817.608,00          |                         |   | 55.610.568,00    |
| <b>203</b>    | -- Останати приходи   | 3.072.330,00           |                         |   | 1.697.337,00     |
| <b>207</b>    | -- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО<br>(208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222) | 71.916.054,00          |                         |   | 55.511.322,00    |
| <b>208</b>    | -- Трошоци за сировини и други материјали                                     | 6.463.958,00           |                         |   | 6.937.042,00     |
| <b>209</b>    | -- Набавна вредност на продадените стоки                                      | 45.928.810,00          |                         |   | 30.969.862,00    |
| <b>211</b>    | -- Услуги со карактер на материјални трошоци                                  | 5.178.717,00           |                         |   | 4.648.669,00     |
| <b>212</b>    | -- Останати трошоци од работењето   | 3.413.106,00           |                         |   | 2.455.417,00     |
| <b>213</b>    | -- Трошоци за вработени (214+215+216+217)                                     | 9.841.036,00           |                         |   | 9.374.872,00     |
| <b>214</b>    | -- Плати и надоместоци на плати (нето)  | 6.354.157,00           |                         |   | 6.064.443,00     |
| <b>215</b>    | -- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плати                          | 637.450,00             |                         |   | 602.594,00       |
| <b>216</b>    | -- Придонеси од задолжително социјално осигурување                            | 2.585.942,00           |                         |   | 2.465.929,00     |
| <b>217</b>    | -- Останати трошоци за вработените  | 263.487,00             |                         |   | 241.906,00       |
| <b>218</b>    | -- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства                   | 302.703,00             |                         |   | 304.816,00       |
| <b>222</b>    | -- Останати расходи од работењето   | 787.724,00             |                         |   | 820.644,00       |
| <b>223</b>    | -- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ<br>(224+229+230+231+232+233)                       | 84.415.520,00          |                         |   | 58.383.145,00    |
| <b>224</b>    | -- Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)         | 83.210.650,00          |                         |   | 57.550.914,00    |

|            |   |               |               |
|------------|---|---------------|---------------|
| <b>225</b> | - - Приходи од вложувања во поврзани друштва  | 83.208.271,00 | 57.511.622,00 |
| <b>226</b> | - - Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва  | 2.379,00      | 39.292,00     |
| <b>230</b> | - - Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва  | 1.204.870,00  | 828.312,00    |
| <b>231</b> | - - Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва                                    |               | 3.919,00      |
| <b>234</b> | - - IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ<br>(235+239+240+241+242+243)   | 7.859,00      | 3.222,00      |
| <b>239</b> | - - Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва  | 3.406,00      |               |
| <b>240</b> | - - Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва                                    | 4.453,00      | 3.222,00      |
| <b>246</b> | - - Добивка од редовното работење (201+223+244)-<br>(204-205+207+234+245)                                   | 81.381.545,00 | 60.176.506,00 |
| <b>250</b> | - - Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)  | 81.381.545,00 | 60.176.506,00 |
| <b>252</b> | - - Данок на добивка  |               | 390.335,00    |
| <b>255</b> | - - НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА<br>(250-252+253-254)   | 81.381.545,00 | 59.786.171,00 |
| <b>257</b> | - - Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ) | 7,00          | 7,00          |
| <b>258</b> | - - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)   | 12,00         | 12,00         |
| <b>259</b> | - - ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД  | 81.381.545,00 | 59.786.171,00 |
| <b>260</b> | - - Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво                                      | 81.381.545,00 | 59.786.171,00 |
| <b>264</b> | - - ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА   | 3.146,00      | 2.307,00      |
| <b>269</b> | - - Добивка за годината   | 81.381.545,00 | 59.786.171,00 |
| <b>288</b> | - - Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286)<br>или (286-270)   | 81.381.545,00 | 59.786.171,00 |

## Државна евиденција

| Ознака за АОП | Опис  | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|---|------------------------|-------------------------|---|------------------|
| <b>625</b>    | - - Земјишта  | 8.229.968,00           |                         |   | 8.229.968,00     |
| <b>631</b>    | - - Набавна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност   | 170.545.762,00         |                         |   | 170.216.977,00   |
| <b>633</b>    | - - Акумулирана амортизација на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност   | 59.160.689,00          |                         |   | 58.988.703,00    |
| <b>634</b>    | - - Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење на дејност (< или = АОП 012 од БС)                                 | 111.385.073,00         |                         |   | 111.228.274,00   |
| <b>643</b>    | - - Набавна вредност на компјутерска опрема   | 23.876.338,00          |                         |   | 23.879.338,00    |
| <b>645</b>    | - - Акумулирана амортизација на компјутерска опрема   | 17.242.717,00          |                         |   | 17.196.084,00    |
| <b>646</b>    | - - Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 012 од БС)   | 6.633.620,00           |                         |   | 6.683.254,00     |
| <b>662</b>    | - - Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштваво приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 052 од БС) | 160.000,00             |                         |   |                  |
| <b>667</b>    | - - Вложувања во удели во трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата  | 1.052.600.462,00       |                         |   | 1.052.462.098,00 |

|     |  |                |                |
|-----|--|----------------|----------------|
| 668 | - - Трговски кредити и аванси дадени на<br>трговски друштва во приватна и државна<br>сопственост и јавни претпријатија, во земјата   | 11.433.523,00  | 26.154.802,00  |
| 671 | - - Останати побарувања од трговски друштва<br>во приватна и државна сопственост и јавни<br>претпријатија, во земјата  | 14.576.914,00  | 12.394.247,00  |
| 672 | - - Останати побарувања од органи на<br>законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ,<br>ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа<br>и други правни лица финансиирани од буџет  | 2.643.690,00   | 431.622,00     |
| 673 | - - Останати побарувања од физички лица ,<br>трговци-поединци, занаетчии, земјоделци,<br>самостојни вршители на дејност и непрофитни<br>организации во земјата   | 58.098,00      | 1.672.402,00   |
| 679 | - - Основна главнина (сопственички капитал)<br>во акции поседувани од физички лица,<br>трговци-поединци, занаетчии, земјоделци,<br>самостојни вршители на дејност и непрофитни<br>организации регистрирани во земјата(< од<br>АОП 065 од БС) | 886.020.801,00 | 886.020.801,00 |
| 684 | - - Трговски кредити и аванси од трговски<br>друштва во приватна и државна сопственост и<br>јавни претпријатија, во земјата  | 40.280.316,00  | 3.264.020,00   |
| 687 | - - Останати обврски кон трговски друштва во<br>приватна и државна сопственост и јавни<br>претпријатија, во земјата  | 138.364,00     | 1.490.032,00   |
| 688 | - - Останати обврски кон органи на<br>законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ,<br>ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа<br>и други правни лица финансиирани од буџет  |                | 365.348,00     |
| 689 | - - Останати обврски кон физички лица,<br>трговци-поединци, занаетчии, земјоделци,<br>самостојни вршители на дејност и непрофитни<br>организации во земјата  | 293.074,00     | 515.780,00     |
| 690 | - - Приходи од продажба на стоки(< или = АОП<br>202 од БУ)   |                | 55.610.568,00  |
| 692 | - - Приходи од продажба на производи, стоки и<br>услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од<br>БУ)  | 53.614.220,00  | 55.610.568,00  |
| 696 | - - Приходи од наемнина(< или = АОП 202 од<br>БУ)  | 12.203.388,00  | 12.203.388,00  |
| 703 | - - Приходи од вишиоти (< или = АОП 203 од<br>БУ)  | 34.458,00      | 2.865,00       |
| 704 | - - Наплатени отпишани побарувања и приходи<br>од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)   | 964.534,00     |                |
| 710 | - - Останати приходи од работењето (< или =<br>АОП 203 од БУ)  | 2.073.338,00   | 1.694.472,00   |
| 711 | - - Приходи од наплатени пенали, неподигнати<br>капари, отстапници, награди и слично (< или =<br>АОП 203 од БУ)  | 125.306,00     |                |
| 715 | - - Приходи од дивиденди   | 83.208.271,00  | 57.511.622,00  |
| 717 | - - Трошоци за сировини и материјали (< или =<br>АОП 208 од БУ)  | 54.696,00      | 19.340,00      |
| 720 | - - Канцелариски материјали (< или = АОП 208<br>од БУ)   | 11.226,00      | 26.070,00      |
| 723 | - - Материјал за чистење и одржување (< или<br>= АОП 208 од БУ)  | 21.110,00      |                |
| 725 | - - Потрошена електрична енергија (< или =<br>АОП 208 од БУ)   | 3.783.415,00   | 3.909.238,00   |

|     |  |                |              |
|-----|--|----------------|--------------|
| 726 | -- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)                             | 2.515.990,00   | 2.724.447,00 |
| 731 | -- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)                                   | 295.581,00     | 352.776,00   |
| 732 | -- ПТТ услуги во странство (< или = АОП 211 од БУ)                                 |                | 3.911,00     |
| 740 | -- Вкалкулирани надомести за време на боледување                                   | 44.783,00      | 19.852,00    |
| 741 | -- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)     | 46.936,00      |              |
| 744 | -- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)                                 | 81.669,00      | 81.552,00    |
| 747 | -- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ) | 943,00         |              |
| 753 | -- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)      | 131.739,00     | 157.154,00   |
| 758 | -- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)                                  | 80.000,00      | 490.192,00   |
| 759 | -- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)  | 508.615,00     | 400.104,00   |
| 760 | -- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)                           | 185.835,00     | 104.305,00   |
| 761 | -- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)                            | 134.250,00     | 150.302,00   |
| 762 | -- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)                     | 1.140.882,00   |              |
| 763 | -- Придонеси кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)                  | 5.670,00       |              |
| 764 | -- Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)        |                | 5.508,00     |
| 765 | -- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)                          | 1.072.436,00   | 918.283,00   |
| 766 | -- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)              | 32.977,00      |              |
| 769 | -- Исплатени дивиденди   | 105.218.742,00 |              |
| 771 | -- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот        | 7,00           | 8,00         |

### Структура на приходи по дејности

| Ознака за АОП | Опис   | Нето за тековна година | Бруто за тековна година | Исправка на вредноста за тековна година | Претходна година |
|---------------|--|------------------------|-------------------------|---|------------------|
| 2357          | - 46.46 - Трговија на големо со фармацевтски производи | 153.305.458,00         |                         |   |                  |

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

**АЖУРИРАЈ ПОТПИШИ ПЕЧАТИ ОТКАЖИ**

**Годишен извештај за 2018 година**

---

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА  
ГРУПАЦИЈАТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ -  
ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА**

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАРИ - ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

### 1. Вовед

Групацијата Реплек Скопје ја извршува дејноста преку 4 правни субјекти:

- **РЕПЛЕК АД Скопје** – веледрогерија за големопродажба на лекови, медицински помагала и медицинска опрема.
- **РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје** – фабрика за лекови и хемиски производи, сертифицирана од Министерството за здравство за производство на лекови наменети за перорална и локална употреба во цврсти, полуцврсти и течни дозажни форми. Производниот процес на РЕПЛЕК ФАРМ е сертифициран со Европски и национален GMP сертификат. Во 2014 година добиена е IPPC дозвола од Министерство за животна средина и просторно планирање.

Реплек Фарм ДООЕЛ има голем број на регистрирани лекови во Р. Македонија и во повеќе странски земји, со што ја потврдува тенденцијата за извозно ориентирана компанија.

- **РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје** – друштво за трговија на големо и мало, увоз – извоз и услуги во чии состав се: (1) голем маркет РЕПЛЕК МАРКЕТ; и (2) екслузивниот ресторант „Ден и Ноќ“. Реплек АД Скопје оснивач и сопственик на Друштвото за производство, трговија на големо и мало, увоз-извоз и услуги РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје.
- **ПЗУ АПТЕКА РЕПЛЕК** – на 01.07.2013 година го раскина договорот со Фондот за здравствено осигурување на Македонија и престана со продажба заклучно со тој датум.

## 2. Клучни финансиски индикатори

### Реплек АД

Веледрогеријата Реплек АД, во деловната 2018 година ги оствари следните резултати:

|                                 | (МКД 000)     |
|---------------------------------|---------------|
| Вкупни приходи                  | 153.305       |
| Вкупни расходи                  | 71.924        |
| <b>Добивка пред оданочување</b> | <b>81.382</b> |
| Данок на добивка                | 0             |
| <b>Добивка по оданочување</b>   | <b>81.382</b> |

Приходот на веледрогеријата Реплек АД примарно произлегува од продажба на ОТЦ програмата од Реплек Фарм дооел Скопје, продажба кон јавни здравствени установи, веледрогерии, приходи од наемници и финансиски приходи. Дел од остварената добивка пред оданочување произлегува од евидентираните приходи од вложувања во поврзаните субјекти во износ од МКД 83.208 илјади, од остварениот резултат во 2017 година.

### Реплек Фарм Дооел

- РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ учествува со значителен дел во финансиските резултати на Групацијата РЕПЛЕК:

|                                 | (МКД 000)      |
|---------------------------------|----------------|
| Вкупни приходи                  | 828.471        |
| Вкупни расходи                  | 717.945        |
| <b>Добивка пред оданочување</b> | <b>110.525</b> |
| Данок на добивка                | 9.362          |
| <b>Добивка по оданочување</b>   | <b>101.164</b> |

Во консолидираната добивка на Групацијата, учеството на Реплек Фарм е зголемено за 8%, во однос на минатата година.

Реплек Фарм Дооел Скопје, фабриката за фармацевтски-хемиски производи во текот на 2018 година, успешно продолжи да го збогатува своето портфолио со готови лекови, завршувајќи ја регистрацијата на два нови лека и тоа:

- Sildenafil под брендот REVAGRA® филм обложени таблети од 50mg и 100mg.
- Montelukast таблети за цвакање од 4 mg и 5 mg, наменети за деца и филм обложени таблети од 10 mg наменети за возрасни. Терапија за лекување на астма, но и како алтернативен третман за намалување на употребата на инхалаторни кортикоステроиди (за деца на возраст од 6 до 14 години). Кај возрасни пациенти во третман на астма, како и за олеснување на симптомите на сезонски алергиски ринитис.

И двета наведени лека припаѓаат во групата најпродавани лекови на рецепт во светски рамки, а за истите веќе се планирани и регистрации во Србија, Босна и Херцеговина, како и други држави. За REVAGRA® филм обложени таблети од 50mg веќе е отпочната постапка за регистрација во Кина и Србија. Монтелукаст, во сите три јачини (таблети за цвакање од 4 mg и 5 mg и филм обложени таблети од 10 mg) се веќе регистрирани и во Русија и во тек се првите испораки за Рускиот пазар.

Исто така, во 2018 година, Реплек Фарм го зајакна бренд портофолиото на линијата ORALSEPT® (benzydamine) со регистрација во Република Србија на трите (3) различни готови лекови (во форма и доза): спрејот за уста, растворот за гаргара и пастилите, како три различни производи.

Во Р.Србија се регистрира и NEURO-VIT® таблети (комбинација од повисоки дози на одбрани Б витамини), со што се отпочна зајакнувањето

и на овај бренд портфолио, за производ наменет за невралгии и невропатии.

Заради се поголемиот интерес на пациентите и докторите на светско ниво, за нови, брзо делувачки, дозирани форми на лекови спакувани во единечни дози популарно наречени "сакети" (пластични или алуминиумски еднодозирачки кесички), се отпочанаа и развојни проекти за воведување на вакви форми во производното портфолио. Се одбра брендот АДОЛОР® веке застапен со неколку различни комбинации за третман на болки и фебрилни состојби, кој треба да биде дополнет и со ваков тип на производи. За таа цел веке е и набавена посебна производна линија.

Реплек Фарм ДООЕЛ Скопје, исто така во областа на лековите, ги продолжи трендовите и тенденцијата за освојување на странските пазари.

Реплек Фарм продолжи интензивно да работи на проектот за производство на производи од билката Канабис за медицинска употреба. При тоа, се прошири линијата на граничните производи КАНОИЛ® што содржат непсихотропна состојка канабидиол (CBD), со воведување на нови фамилијарни спреј пакувања од 30 mL, но се воведоа и посебно бараните од страна на пациентите високо дозните препарати со 10%, 15% и 20% содржина на канабидиол (CBD).

Исто така, веќе во МАЛМЕД (Агенцијата за лекови и медицински средства на РМ) се поднесоа за регистрација и препаратите од линијата КАНОБИЛ® (КАНЦ, КАНЦ Плус, КАНЦ форте, МС, ЕПи, ХИВ) од канабис за медицинска употреба (комбинации на канабидиол и тетрахидроканабидол ( CBD и THC), со што се создаваат можности за законско дефинирање на овие производи и соодветно поинтензивно снабдување на пазарот.

Со исклучителна посветеност и со следење на препораките на експертската светска јавност во однос на овие третмани, Реплек Фарм во 2018 година ги заокружи договорите и со партнерот од Германия, при

што под бренд на Германскиот партнери, дел од овие производи се во постапка за регистрација и одобрување во Германската Агенција за лекови.

### **РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ**

- **РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ со вршење на дејностите продажба на стоки на мало и големо преку маркетот и угостителски услуги преку ресторанот „Ден и Ноќ“ и во текот на 2018 година оствари позитивни финансиски резултати:**

|                                 | (МКД 000)    |
|---------------------------------|--------------|
| Вкупни приходи                  | 185.100      |
| Вкупни расходи                  | 182.805      |
| <b>Добивка пред оданочување</b> | <b>2.295</b> |
| Данок на добивка                | 966          |
| <b>Добивка по оданочување</b>   | <b>1.329</b> |

Во консолидираната добивка на Групацијата, РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ учествува со 2% или намалено за 4% во однос на 2017 година.

### **ПЗУ Аптека Реплек**

- **ПЗУ Аптека Реплек ги оствари следните финансиски резултати во 2018 година:**

|                                | (МКД 000)   |
|--------------------------------|-------------|
| Вкупни приходи                 | 160         |
| Вкупни расходи                 | 875         |
| <b>Загуба пред оданочување</b> | <b>-715</b> |
| Данок на вкупен приход         | 0           |
| <b>Загуба по оданочување</b>   | <b>-715</b> |

Во 2018 година ПЗУ Аптека Реплек нема деловни активности.

## Групација Реплек

- Групацијата Реплек ги постигна следните консолидирани финансиски резултати во деловната 2018 година:

| Консолидирани финансиски резултати | (МКД 000)      |
|------------------------------------|----------------|
| Вкупни приходи                     | 1.021.689      |
| Вкупни расходи                     | 911.409        |
| <b>Добивка пред оданочување</b>    | <b>110.280</b> |
| Данок на добивка                   | 10.328         |
| <b>Добивка по оданочување</b>      | <b>99.952</b>  |

- Консолидираната добивка на Групацијата за 2018 година произлегува од следните финансиски резултати на друштвата во сопственост на Реплек АД:

| Субјект                      | Добивка пред оданочување<br>(МКД 000) |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Реплек АД                    | -1.826                                |
| Реплек Фарм                  | 110.525                               |
| Реплек и Хубо                | 2.295                                 |
| ПЗУ Аптека Реплек            | -715                                  |
| <b>Консолидирана добивка</b> | <b>110.280</b>                        |

Индикаторите за профитабилност ја потврдуваат тенденцијата на успешно работење на компанијата:

| Показател            | %      |
|----------------------|--------|
| Бруто профитна маржа | 10,79% |
| Нето профитна маржа  | 9,78%  |
| Поврат на капиталот  | 6,80%  |

Добивката по акција изнесува 3.856 МКД.

Индикаторите за ликвидност и солвентност покажуваат висока финансиска стабилност на Компанијата:

| Показател                 | Коефициент |
|---------------------------|------------|
| Тековна ликвидност        | 1,95       |
| Брза ликвидност           | 1,04       |
| Капитал / Вкупни средства | 0,80       |

Индикаторите на тековното и долгорочното работење на Групацијата покажуваат оптимална динамика на обртот на залихите и побарувањата:

| Показател  | Коефициент |
|--|------------|
| Економичност                                     | 1,12       |
| Обрт на залихи                                   | 3,52       |
| Денови на обрт на залихите                       | 104        |
| Обрт на побарувања на Групација РЕПЛЕК           | 4,53       |
| Денови на обрт на побарувања на Групација РЕПЛЕК | 81         |


- На крајот на 2018 година, Групацијата Реплек располага со активи во износ од МКД 1.822.191 илјади, со следната структура:
  - тековни средства во износ од МКД 663.803 илјади (средства на жиро сметки, залихи, побарувања од купувачите, краткорочни финансиски вложувања), што претставува 36,43% од активата;
  - постојани средства во износ од МКД 1.158.389 илјади, што претставува 63,57% од активата.
- . Вкупниот капитал и резервите изнесуваат МКД 1.460.149 илјади и учествува со 80,13% во вкупните извори на средства.
- Вкупните бруто годишни примања на Надзорниот и Управниот одбор во 2018 година изнесуваат МКД 5.074 илјади и МКД 19.064 илјади, соодветно. Наведените годишни примања членовите ги остварија по основ на редовна плата, без дополнителни надокнади.
- Во текот на 2018 година Управниот одбор ги одржа следните седници:
  - На ден 21.02.2018 се одржа седница за донесување на Одлука бр. 02-466/1 за усвојување на Извештајот за попис на средствата и изворите на средствата на групацијата РЕПЛЕК за 2017 година.
  - На ден 23.02.2018 се одржа седница за донесување на (1) Одлука бр. 02-490/1 за усвојување на Годишна сметка за 2017 година на РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје; (2) Одлука бр. 02-491/1 за усвојување на Годишна сметка за 2017 година на ПЗУ АПТЕКА РЕПЛЕК Скопје.
  - На ден 23.02.2018 се одржа седница за донесување на Одлука бр. 02-493/1 за распределба на добивката според годишната сметка за 2017 година на РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛ Скопје.

- На ден 23.02.2018 се одржа седница за донесување на (1) Одлука бр. 02-497/1 за усвојување на Годишна сметка за 2017 година на РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје; (2) Одлука бр. 02-498/1 за распределба на добивката според Годишна сметка за 2017 година на РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје.
- На ден 26.02.2018 година Управниот одбор ја разгледа Годишната сметка за 2017 година на РЕПЛЕК АД и утврди Предлог одлуки кои ги доставува до Собранието на акционери на РЕПЛЕК АД и тоа: Предлог одлука за усвојување на годишната сметка за 2017 година, Предлог одлука за распределба на добивка по годишна сметка за 2017 година, Предлог одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка и консолидираните финансиски извештаи на друштвото за 2017 година, донесе Одлука бр. 02-503/2 за утврдување на дивиденден календар како и донесе Одлука бр. 02-503/3 за свикување на Годишното собрание и го утврди дневниот ред.
- На ден 19.04.2018 се одржа седница за донесување на Одлука бр. 02-1109/1 за исплата на дивиденда на акционерите на РЕПЛЕК АД Скопје по Годишна сметка од 2017 година.
- На ден 16.05.2018 се одржа седница за донесување на Одлука бр. 02-1373/1 за исплата на останатиот дел од дивидендата на акционерите на РЕПЛЕК АД Скопје по Годишна сметка од 2017 год.
- На ден 03.07.2018 се одржа седница за донесување на Одлука бр. 02-1796/2 за основање на друштво со ограничена одговорност РХ Фарма ДООЕЛ Скопје, каде Реплек АД Скопје учествува со 45%.
- На ден 15.11.2018 се одржа седница за донесување на (1) Одлука бр. 02-3070/1 за попис на средствата и обврските со состојба 31.12.2018 година во РЕПЛЕК АД Скопје, РЕПЛЕК ФАРМ

ДООЕЛ Скопје, РЕПЛЕК МАРКЕТ ДООЕЛ Скопје и ПЗУ  
АПТЕКА РЕПЛЕК Скопје; (2) Одлука бр. 02-3071/1 за  
формирање на комисии за попис; (3) Решение бр. 02-3072/1 за  
попис на стокови резерви на Република Македонија кои се  
чуваат во РЕПЛЕК АД Скопје со состојба 31.12.2018 година.


Претседател на Управен одбор

Иван Туцаров




Членови на Управен одбор:


1. Mr. Душан Туцаров



2. Даница Зимбакова



3. Лилјана Макрадули



4. Сузана Милошевска

